

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и член 191 став (10) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и бр.93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на xx септември 2022 година, донесе

ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

- Со оваа одлука на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје со седиште на ул. Никола Парапунов бр.41 Скопје-Карпош, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕ Ехлонец“ со реф.бр.51.
- Податоци за носителот на оваа одлука:
 - назив и седиште: Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје со седиште на ул. Никола Парапунов бр.41 Скопје-Карпош,
 - единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-237,
 - назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала: „МХЕ Ехлонец“ со реф.бр.51,
 - податоци за локација на електроцентралата: КП бр.3247, КО Ехлонец, општина Кичево,
 - инсталирана моќност на електроцентралата: 799 kW,
 - планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.173.000 kWh,
 - повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентрала „МХЕ Ехлонец“ со реф.бр.51, УП1 бр.08-227/22 од 15 јули 2019 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа до xx септември 2042 година.
- Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ја доставува оваа одлука до Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
 - Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, согласно Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа, на 22 јули 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител заведено под архивски број УП1 бр.08-227/22 и Барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија заведено под архивски број УП1 бр. 08-228/22 за хидроелектроцентралата „МХЕ Ехлонец“ со реф.бр.51, со инсталирана моќност од 799 kW и со локација на КП бр.3247, КО Ехлонец, општина Кичево.

Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје е носител на Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ Ехлонец“ со реф.бр.51, УП1 бр. 08-51/19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.147/19, 9/20, 9/21, 251/21 и 172/22).

Врз основа на член 191, став (9) од Законот за енергетика* и член 13 став (1) од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на 27 јули 2022 година побара Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија да издаде потврда за хидроелектроцентралата „МХЕ Ехлонец“ со реф.бр.51, на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје.

На 22 септември 2022 година, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија издаде Потврда бр. 03-644/2 дека хидроелектроцентралата „МХЕ Ехлонец“ со реф.бр.51, на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје е изградена и ги исполнува услови и инсталираната моќност утврдени со Уредбата за мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.278/19 и бр.236/21).

Регулаторната комисија за енергетика согласно член 15, став (1), од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа, изготви Предлог одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија. Предлог - одлуката, согласно Решение за свикување на подготвителна седница бр.02-xxx/1 од xx септември 2022 година, беше предмет на расправа на подготвителната седница која се одржа на xx септември 2022 година. На подготвителната седница немаше забелешки по предлог - одлуката од страна на присутните.

Од доставената документација од страна Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје се утврди дека Барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител заведено под архивски број УП1 бр. 08-228/22 за „МХЕ Ехлонец“ со реф.бр.51, е комплетно и нема недостатоци и издадената Потврда од Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија е позитивна.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-228/22
Хх септември 2022 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски

Изготвил: Фаредин Адеми
Контролирал: Елизабета Арсова
Марија Николовска